

РЕЗУЛТАТИ

Прв Јавен повик за доделување на финансиски средства преку

ИНОВАЦИСКИ ВАУЧЕРИ

октомври 2020

ПРЕГЛЕД НА УСПЕШНОСТ НА АПЛИКАЦИИ


Од вкупно 71 поднесени апликации до затворање на јавниот повик Комисијата разгледа вкупно 55 апликации до исцрпување на буџетот на јавниот повик од кои:

- 34 доделени иновациски ваучери
- 4 дуplo поднесени апликации
- 9 апликации поднесени со некомплетна документација
- 3 апликации поднесени од неподобни апликанти
- 5 апликации поднесени со финансиска понуда од неподобен добавувач на услуги

Апликациите донесени по последната одобрена апликација (бр. 55) ќе бидат разгледувани како првопристигнати по нареден јавен повик.



Портфолио на поддршка доделена од ФИТР

Иновациските ваучери имаат потенцијал да поголем број претпријатија - нови корисници на поддршка од ФИТР со што значително се зголемува иновативната активност кај ММСПјата.



Иновациските ваучери воведуваат нова алатка на јавна политика и нов механизам на финансирање. Резултатите од пилотирањето покажуваат дека постои интерес и апсорпционен капацитет и од страна на приватниот сектор и од страна на добавувачите на услуги за ваков тип на поддршка.

Карактеристики на претпријатијата корисници




Покажан значителен интерес за оваа мерка за поддршка од страна на малите претпријатија и стартапите


Распределба по индустрија



Распределба по плански региони:




Преглед на добавувачи на услуги



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје



Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип



Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола



Информациите за добитниците на Иновациски ваучери како и листата на апликации кои беа пристигнати по последната одобрена апликација до исцрпување на буџетот на јавниот повик, а кои ќе се разгледуваат како првопристигнати на наредниот јавен повик се достапни на веб-страницата на ФИТР.

www.fitr.mk